




Дневен извештај за финансиските пазари

- Аукција на МинФин
- Состанок на ФЕД во среда
- Пад на странските инвестиции во Кина

Интервалутни курсеви во 09:30 ч.

EURUSD	1.3563	XAU	1265.98
EURCHF	1.2181	XAG	19.58
EURAUD	1.4519	Brent	110.78
EURGBP	0.7989	Copper	6725
EURJPY	138.25	Nickel	18030
USDJPY	101.94	Zink	2109



Странските директни инвестиции во Кина неочекувано се намалија за 6,7% за мај, иако се претпоставуваше дека ќе има зголемување од 3,2% по регистрираниот пораст од 3,4% за април. Оваа вест се одрази негативно врз цените на кинеските акции, по што следеше и негативна реакција на берзите на т.н emerging markets. Финансиските инструменти на брзо растечките економии ќе претрпат натамошни загуби доколку се интензивираат дискусиите за зголемување на каматните стапки од страна на ФЕД.

Русија го прекина дотокоот на гас кон Украина што додава кон економската димензија на постоечкиот конфликт меѓу двете земји.

Прометот на домашниот девизен пазар вчера изнесуваше ЕУР 23 мил., а на меѓубанкарскиот пазар се тргуваше во вкупен износ од ЕУР 2,15 млн., од кои ЕУР 1 мил. меѓу маркет-мејкерите. Постигнатата цена беше 61,70. На меѓубанкарскиот пазар на депозити се тргуваше во износ од МКД 30,000,000 со каматна стапка 1,80% и рочност преку ноќ.

Скопје-Македонската филхармонија и Младинскиот културен центар по седми пат го организираат големиот мултимедијален спектакл „Види музика, слушни слика, добиј книга“ кој ќе се одржи на 19 јуни во Градскиот парк во Скопје. Оваа година, соопштија

Референтни каматни стапки

Валута 18/6	o/n	1 week	1 m	3m	6m	12m
Libor USD	0,09210	0,12350	0,15400	0,23060	0,32610	0,54660
Libor CHF	-0,0100	-0,0100	-0,0050	0,01300	0,06900	0,18540
Euribor	0,027	0,061	0,126	0,223	0,316	0,496
Skibor	1,80	2,20	2,69	3,16	3,60	4,53

од Македонската филхармонија, концертот е симболично насловен „Со танц низ светот“, а на програмата се бројни танци од класичната музичка литература за симфониски оркестар композирани од маестралните: Чајковски, Брамс, Дворжак, Бернштајн, Штраус, Бородин, Росини, Де Фаља и многу други. Музичкото патување со звуците на музиката ќе ги однесе присутните на сите меридијани, претставувајќи им стандардни танцови форми како валцер, менует, полонеза, полка, но и ориентални и страствени танци кои сигурно ќе ја натераат публиката да танцува во нивниот ритам.

Берзи

Индекси	17/6/14	16/6/14	1/1/14
DAX	9883,98	-0,29	3,97
Dow Jones	16781,01	0,03	1,23
FTSE	6754,64	-0,34	0,38
Nikkei 225	14964,91	0,58	-8,14
Hang Seng	23180,96	-0,46	-0,68
MBI- 10	1701,58	-1,95	-0,44

10- годишни државни обврзници

земја	10 години	
	цена	принос
US	99,1875	2,593382
В. Британија	95,935	2,752
Канада	101,856	2,29
Германија	101,345	1,354
Франција	100,305	0,124
Италија	114,56	2,796
Шпанија	109,53	2,686
Грција	81,43	5,867
Македонија	100	5,00

За утрешниот состанок на ФЕД е сигурно дека ќе има уште едно намалување на месечната сума за купување на обврзници за УСД 10 блн. Она што не е сигурно се проекциите на ФЕД за основните економски индикатори, како растот, стапката на инфлација и невработеност. Иако во минатото се покажа дека ФЕД знае да направи погрешни проценки, сепак овие проекции се битни за да се види во која насока размислуваат членовите на бордот. Со оглед на тоа што стапката на инфлација е 2%, што е во согласност со таргетот на ФЕД, а и постојаното намалување на невработеноста, финансиските пазари во наредниов период очекуваат интензивирање на разговорите за зголемување на каматните стапки. Ова не кореспондира со вчерашните изјави на претставниците на ММФ, според кои US би требала да ја задржи што подолго QE3 програмата, а да започне со зголемување на каматните стапки во втората половина на наредната година.

Нашето МинФин денес одржува редовна аукција. Според Проспектот, понудени за продажба се 12- месечни ДЗ во износ од МКД 150,000,000 и каматна стапка од 3,60% и 5- годишни државни обврзници со принос од 4,60% и износ од МКД 110,000,000.

Индикативни цени на државни записи на секундарен пазар

Датум на аукција	Ознака на аукција	Датум на доспевање	Денови до доспевање	Каматна стапка	Девизна клаузула	Куповен принос на СБ	Продажен принос на СБ
29-Oct-13	ДЗ2013/16a-350	15-Oct-14	143	3,60%	-	3,60%	3,00%
25-Feb-14	ДЗ2014/02-364	25-Feb-15	275	3,60%	-	3,60%	3,00%
29-Apr-14	ДЗ2014/05-182	29-Oct-14	149	3,15%	-	3,15%	3,00%
29-Apr-14	ДЗ2014/06-182dk	29-Oct-14	149	3,10%	dk	3,15%	3,00%
29-Apr-14	ДЗ2014/06a-350	15-Apr-15	317	3,60%	-	3,60%	3,00%
6-May-14	ДЗ2014/08-182dk	5-Nov-14	156	3,10%	dk	3,15%	3,00%
6-May-14	ДЗ2014/07-182	5-Nov-14	156	3,15%	-	3,15%	3,00%
6-May-14	ДЗ2014/07-364	6-May-15	334	3,60%	-	3,60%	3,00%
20-May-14	ДЗ2014/09-182	19- Nov-14	170	3,15%	-	3,15%	3,00%
20-May-14	ДЗ2014/10-182dk	19- Nov-14	170	3,10%	dk	3,15%	3,00%
20-May-14	ДЗ2014/08-364	21- May-15	352	3,60%	-	3,60%	3,00%

Поважни економски индикатори за Г7 земјите

10:30	Get	ZEW indicator
14:30	US	CPI
14:30	US	Housing starts
14:30	US	Building permits

За подетални информации обратете се во Дирекцијата за тргување и девизен пазар на следниве контакт лица:

Билјана Јованоска тел. 3295- 109; e- mail: biljana.jovanoska@stb.com.mk
Сашо Радевски тел. 3295- 108; e- mail: saso.radevski@stb.com.mk

Правни напомени:

Оваа публикација ја издава Стопанска Банка АД Скопје и е наменета за нејзините клиенти. Информативниот карактер на оваа публикација значи дека таа не може да служи како замена за сопствените проценки на било кој читател на оваа публикација. Информациите, мислењата, заклучоците, прогнозите и проекциите кои се изнесени во оваа публикација се засноваат на јавно достапни извори на податоци (Блумберг и Ројтерс) кои Банката ги користи, но за кои не гарантира. Според тоа, Банката не сноси никаква одговорност за бизнис одлуките на клиентите кои се базираат на оваа публикација.